

# ЖЕНСКА ДВИЖЕЧКА СИЛА

**Директорката на Агенцијата "Марили", Лидија Трипуноска, успеа и по деветти пат да пронајде десет жени, кои оправдано можат да го понесат епитетот успешни бизнис - жени во Македонија.**

Пишува:  
 Милева ЛАЗОВА



**А**генцијата "Марили", со упорноста, амбициозноста и со големата желба на директорката Лидија Трипуноска, цела година трагаше по десетте лауреатки, бизнис - жени за 2004 година, чиишто имиња повторно на многу помпезен и свечен начин ги обелодени во ресторанот "Роза" во Скопје. Секоја од нив, во своите професии има постигнато исклучителни резултати, така што секако ќе ја оправдаат довербата која им ја укажа оваа агенција и ќе продолжат да забележуваат уште поголеми успеси. Многу жени се наоѓаат на функцијата финансиски директор, а тоа го покажува и годинашниот избор.

На оваа манифестација, лауреатки за 2004 година се прогласени Валентина Алексовска, Ленче Барзова, Лилјана Ивановска, Афродита Керамитчиева, Нада Клампер, Марија Кочовска, Јасмина Митева, Весна Стаменковска - Митковска, Вера Рафајловска и Валентина Тасева.

## УСПЕХ

Директорката Трипуноска, меѓу другото, за нив истакна:

"Тие се скромни личности кои малку зборуваат за себе,

но ние ќе зборуваме за нив. Ќе нагласиме дека семејството е многу важно затоа што тие во најголем број се сопруги и мајки. Многу е важна неговата поддршка за успехот на една жена на било која позиција, а особено на вака тешка, како што е менаџерската, бидејќи тие претставуваат движечка сила на економијата во Република Македонија".

Госпоѓицата Валентина Алексовска, претставник на фирмата "Екстра Меин" е една од годинашните 10 лауреатки. Во фирмата е од 1995 година, а веќе во 1996 година е на функцијата финансиски директор. Нејзина задача е да го организира финасиското книговодство и девизното работење, со што мошне успешно се справува. Таа е дипломиран економист, овластен ревизор, а истрајноста, трпеливоста и темелноста се особини кои таа ги поседува. Нејзиното мото е да се постигне поставената цел со сите можни средства, едукации, како и ентузијазам за напредок на секој чекор.

"Јас лично не ги девам работите на машки и женски. Сè тоа зависи од индивидуалноста на човекот. Да се биде способен, успешно да се работи зависи и од стручноста. Еден финансиски директор за да работи успешно треба да делува во сите ситуации, навремено. Оваа професија не само што е стручна, туку е и одговорна", истакна госпоѓицата Алексовска.



ПАТОТ ДО ЦЕЛТА Е МНОГУ ТЕЖОК, ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА

Жена-менаџер во секторот за финансии и книговодство на фирмата "Гица" од Охрид е госпоѓа Лилјана Ивановска. Нејзините обврски во сопствената фирма се одржување на тековната ликвидност, координација со другите, изготвување финасиски извештаи за потребите на менаџментот, постојани контакти со деловни партнери, како во земјата така и во странство, а и исполнување на обврските и наплата на побарувањата во договорените рокови, следење на законските прописи и нивно инкорпорирање во работењето на фирмата.

"За да се биде успешен - вели госпоѓа Ивановска - мора да се имаат јасни поставени цели, бидејќи патот до целта е многу тежок, бара многу жртви и одрекувања, дотолку повеќе кога си жена менаџер, сопруга, мајка и столб на семејството. Меѓутоа, знаејќи

дека неуспехот бара уште поголеми жртви, сметам дека го избрав вистинскиот пат, а тоа е пат кон успехот, кој налага голема упорност, истрајност и многу одрекувања".

Од пред една година на позицијата менаџер на ЦС "Глобал" е Афродита Керамитчиева. Образованието, како и дел од животот, го минала во Германија, а најголемиот успех го постигнала токму заради својата темелност и истрајност при реализирањето на сите зададени задачи и планови со континуирано усовршување. Функцијата не е само раководење со тренинг центарот, туку и негово стратешко планирање, развој, дефинирање на активностите и услугите кои треба да се почитуваат, но во исто време и да се применуваат стандарди кои важат во сите западноевропски држави. Инаку, ЦС "Глобал" е млада образов-



# ВО СВЕТОТ НА БИЗНИСОТ

на институција, која треба уште многу да се развива.

На позицијата директор за финансии во фирмата за месна индустрија "Промес", госпоѓа Надежда Клампер е од 2000 година.

"Благодарение на поддршката и слободата која ми ја дава Бордот на директори и целиот менаџерски тим на мојата фирма - додава госпоѓа Клампер - можам слободно да кажам дека станав успешна во полето на финансии. Бидејќи мојата работа бара многу ангажмани во фирмата, морам да ја истакнам и безрезервната поддршка од сопругот кому не му е тешко да ме замени во некои домашни работи".

## СПОСОБНОСТ

Веќе 12 години госпоѓа Јасмина Митева е генерален менаџер и сопственик на фирмата "СПИН" од Скопје, а ведно е и еден од сопствениците на фирмата "Магнолија", позната на пазарот по произ-

водство на детска конфекција. Нејзините менаџерски способности се огледуваат во претприемничкиот дух, големата упорност и истрајност, максималната аналитичност и прецизност.

"Пред сè, во душата сум дизајнер и естетика, а моето мото е 'мојата работа секогаш е заради создавање креативни и препознатливи општествено полезни проекти, кои го исполнуваат мојот творечки дух, а сè друго, материјалното богатство и општествените признанија, доаѓаат потоа", објасни госпоѓа Митева.

На позицијата менаџер во "Акцент медиа", госпоѓа Весна Стаменковска е веќе 10 години, уште од формирањето на фирмата.

"Одамна сфатив дека целта на постоенето е да се свртиш кон самиот себе, бидејќи сè почнува од единката. Мотото во работењето - вели госпоѓа Стаменковска - е секогаш да се вложи и повеќе отколку што се очекува, а сè тоа да се работи со љубов и само до-

колку се работи така можно е да се надминат пречките кои неминувано постојат на секоја патека. За овие десет години нашата фирма изгради добро поставена мрежа на рекламни објекти низ цела Македонија".

Госпоѓа Вера Рафајловска од 1991 година е на функцијата директор на Друштвото за консалтинг - Рафајловски. Заедно со сопругот почнале со неколку луѓе, за набрзо да прераснат во една од најуспешните фирми за консалтинг. Таа е експерт за даноци, сметководство, финансии и ревизија, а исто така, е главен и одговорен уредник на стручното списание "Репрезент и даночен практикум".

Валентина Тасева веќе 7 години е на директорската функција во "Семос Едукација", чија дејност е компјутерска едукација и сертификација на слушатели од најразлични возрасти и професии.

"Во услови на нашата македонска економија, каква што сите ја познаваме, без голема доза на упорност и истрајност, во секојдневните работни задачи, но истовремено и на генерално, стратешко ниво, не може да се постигне успех. За да се биде успешен во било која област, карактеристиките како знаење, посветеност на работата, темелност, упорност, истрајност, позитивни мисли и здрав разум, се неопходните во заокружувањето на една целина која е основа за сè", рече Тасева.

Две од десетте лауреатки, иако не беа на официјалното прогласување, сепак имаат свое место меѓу годинашните успешни жени. Тоа се госпоѓа Ленче Барзова, генерален директор на штедилницата "Ал Коса" и ТВ Ирис од Штип, и госпоѓа Марија Кочовска, генерален менаџер во "Мирадор".



СÈ ПОЧНУВА ОД ЕДИНКАТА, ВЕСНА СТАМЕНКОВСКА

За госпоѓа Ленче Барзова оваа функција не е обележје на моќта, туку должност и обврска која мора да се исполни. Според неа, добриот менаџер мора да биде интелигентен, чесен, хуман, храбар и строг. Има завршено политички науки во Белград, отсек меѓународна политика, но животниот пат ја одвел на сосема друга страна. Целта на фирмата е да прерасне од штедилница во мала банка, а подоцна и во голема, со што уште поефикасно би се вклучила во финансискиот бизнис. Госпоѓа Кочовска веќе 11 години е директор на "Флораскоп". Нејзиниот креативен и инвентивен дух и големата љубов кон цвекарството, како и образованието - дипломиран економист, ѝ помагаат успешно да ја извршува функцијата менаџер на "Флораскоп/Мирадор".



БЛАГОДАРИЕ НА ПОДДРШКАТА СТАНАВ УСПЕШНА, НАДА КЛАМПЕР